



**Што за возврат ќе бара Москва од Србија доколку издејствува прифатливо решение за Косово? Воена база на Копаоник или во Ниш, нова рута за пренос на руски гас или нешто сосема друго? Постои ли договор меѓу Путин и Буш на Русија да ѝ се отстапи Балканот, а за возврат САД да останат доминантни на Средниот Исток? Мора да се исполни желбата на Москва за неменливост на границите, затоа што косовскиот случај може да стане бумеранг за западните дипломатски кругови. Балканот одамна е ставен во групата на неоколонијални подрачја, па оттука уште долго ќе важи правилото "како ќе свират, така ќе играме".**



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**С**е отплеткува или се заплеткува косовскиот јазол? Стравот кој подолго време владее кај меѓународната заедница изроди непродуктивно решение за идниот статус на протекторатот, кое наместо да ја реши енигмата, ја втурна во уште посложен лавиринт. Зголемувањето на моќта на Русија на геополитичката сцена, јакнењето на радикалните компоненти во Србија, сла-

бењето на косовските институции и лошата положба на Западот на неколку критични точки во светот ја изменија работата од корен. Брисел и Вашингтон се подисплашија од потегот на Путин Косово да го земе во свои раце, а не да го остави во пазувите на преговарачкиот тим, кој дејствува во рамките на Контакт групата. Западот стравува за позицијата на Србија на Балканот доколку би била под закрила на Кремљ. Почнаа да се вртат тезите дека во тој случај Србија би била "Белорусија на Балканот". И покрај цврстиот став на Путин во поглед на косовското прашање, кое оди во прилог на Белград, сепак тој не се обиде да добие политички сојузник од типот на Лукашенко. Ниту Коштуница, ниту Николиќ не се во агендата на поблиски пријатели на рускиот претседател.

Што за возврат ќе бара Москва од Србија доколку издејствува прифатливо решение за Косово? Воена база на Копаоник или во Ниш, нова рута за пренос на руски гас или нешто сосема друго? За неколку години Путин ја врати изгубената моќ на неговата земја на светската сцена. Тој го надомести она што Горбачов и Елцин го прокоцкаа со Западот. Не се залепи за ниту една земја, сам го трчаше маратонскиот круг и почна европските лидери да ги фрла на колена. Го стави Шредер в џеб, Меркел нескриено сака почеста соработка со Москва, а Шредер потенцира дека без Русија Европа не е тоа што треба да биде.

На "поларната мечка" ѝ годат ваквите реторики. Јасно е дека денес Путин тргува со Косово. Тој ќе се обиде да извлече големи бенефиции од крајното решение за областа. Тој не се плаши од реакциите на меѓународната заедница. Се поставува само прашањето која му е крајната цел - Балканот и азискиот регион? Постои ли договор меѓу Путин и Буш на Русија да ѝ се отстапи Балканот, а за возврат САД да останат доминантни на Средниот Исток? Од денешната поставеност на центрите на моќта во светот, ништо не е исклучено.

## КОСОВО ИЛИ ГРУЗИЈА - КОЕ Е ПОМАЛО ЗЛО?

Денес Србија е исправена пред голем предизвик. Сака да го зачува Косово со помош на единствениот сојузник Русија, а да биде партнер на Западот - член на ЕУ и на НАТО. Тоа е политички невозможено. На две столици не се седи. На Белград треба да му биде јасно дека Русија ќе си ја наплати цената доколку Косово го задржи во рамките на српската држава на ваков или на онаков начин. Прорускиот радикален блок и прозападниот демократски блок ја делат Србија на два дела. Таква Србија е растргната меѓу двете хемисфери. Белград е претпазлив околу улогата на Москва на Косово. Демократите сметаат дека

со таквиот потег Русија само ги брани своите интереси во Кавказот, додека националистите тука гледаат шанса за опстојување на српската држава во постојните граници. Која опција ќе прео-



владее? Многумина аналитичари денес го поставуваат прашањето зошто Русија од тотална незаинтересираност за Балканот, денес таа тема ја става на врвот на својата надворешна политика? Русија се повлече од многу геостратешки точки во светот, а сега ги става на списокот на своите приоритети. Авганистан и Балканот се само дел од областите каде што

## ПУТИН ТР

Русите своевремено беа неприкосновени, а денес практично се никој и ништо. Не се малку и аналитичарите кои сметаат дека Русија преку Косово ги чува своите територијални интереси во кавкаскиот регион. Последниве неколку години руско-српските односи беа на најниско политичко-економско ниво досе-



Во овој момент светските сили немаат веднаш применливо решение за Косово. Само се држат за фактот дека треба да биде независно, но како тоа ќе се издејствува никој не знае. Значи, постои само желба за нешто, но не и конкретен проект како тоа да се оствари без последици. Тоа претставува само обид косовското прашање да се тргне од дневниот ред на западната дипломатија, без грижа дали некој ќе страда од решението. Во последно време се отвори прашањето: како да се дојде до решение Србија да не биде понижена? Ако од Белград се очекува да биде двигател на сите процеси во Југоисточна Европа, тогаш поразот на Косово само ќе ги осоколи радикалните струи и ете ги сеништата од минатото. Оттука, Ахтисари веројатно ќе треба да напише два документа. Во едниот да им овозможи на Албанците некаков облик на суверенитет, а во другиот заштита на српските интереси на Косово. По сè изгледа овие две работи за кои се залагаат дипломатите не можат да се вградат во еден документ.



га. Ставот за Косово ги зближи старите сојузници. Коштуница и Путин по неколку пати дневно телефонски почнаа да разменуваат мислења и да се обраќаат еден на друг со "ти", а не со "Вие". Овој потег значи пресвртница во односите, ако се има предвид одлуката на Путин да го бојкотира Коштуница за време на неговата последна посета на

и реши да го приземји Белград. Сега се отвора нова етапа во односите. Дали ова е нов тест на рускиот претседател? Можеби. Тој се закани дека доколку Косово добие независност, истото ќе го направат Јужна Осетија, Приднестровје, Абхазија, кои сакаат да се отцепат и да се припојат кон Русија. Постојат и заговорници за прогласување независност

залност. Путин не верува дека Косово е посебен случај, кој не би имал рефлексија на други спорни места и се заканува со слични акции во долниот азиски регион.

Што се однесува до Чеченија, таа е одамна завршена работа. Таа е своевиден пример за руската надмоќност на тие простори. Најголемиот губитник во несредениот Кавказ би била Грузија, која Западот ја подготвува за влез во НАТО семејството. Ако таа се распадне пропаѓаат плановите на Брисел за ширење кон исток. Оттука, не смее да се ризикува со Косово. Мора да се исполни желбата на Москва за неменливост на границите, затоа што косовскиот случај може да стане бумеранг за западните дипломатски кругови.

## ТРГОВИЈА

Периодот кој претстои ќе биде познат по многу трговски нагонувања меѓу Америка и Русија. Тие ќе ги делат сферите на сопствен интерес. Значи, не е работата во испраќањето љубов од САД кон косоварите, ниту љубовта на Русија кон Србите. Во прашање е доминацијата на двата големи ривала на светските простори. Она што Србија може да искористи од целата драма е преку марионетска поставеност кон Москва да се обиде да го зачува невозможното - Косово. Но, и за тоа треба вештина и мудрост, а не само слатки зборови дека Србите и Русите се неделиви православни браќа. Таквите духовни вербализми одамна се паднати во вода, "типот" од Кремљ е опериран од тој верски емоционален наплив. Ако Вашингтон и Москва гледаат добра зделка околу Косово, тогаш Приштина и Белград или ќе имаат способност да ги надмудрат, што е малку веројатно, или по којзнае кој пат ќе бидат колатерална штета во односите меѓу лутите ривали. Со ваквата поставеност на политичките елити во Косово и, пред сè, во Србија, по одржувањето на парламентарните избори не може да се очекува многу аналитика и шанса да се изиграат големите сили. Балканот одамна е ставен во групата на неоколонијални подрачја, па оттука уште долго ќе важи правилото "како ќе свират, така ќе играме". Своевремено, српскиот претседател Борис Тадиќ за Косово зборуваше како за изгубена територија поради владеењето на Милошевиќ, па таа теза ја преформулира во "борба за зачувување на Косово" затоа што Уставот му налагаше како претседател да ја брани, за на крај да им соопшти на своите граѓани дека е можно Косово да замине од границите на Србија. Значи, веќе го нема духот дека Покраината може да се зачува.

Арно ама, со последните изјави на Путин некако на Белград му се врати самодвербата и виде светло на крајот од тунелот, виде дека не е сè црно.

# ГУВА СО КОСОВО

Москва. Тоа беше казна за лошата политика на Белград. Рускиот амбасадор во Белград континуирано беше изолиран и бојкотиран, никој не сакаше со него да се сретне. Тоа го разлутуи Путин

на Крим и на северниот дел на Украина кои подоцна, исто така, би влегле во рамките на руските граници. Русија често ја истакнуваше улогата на меѓународното право и неговата универ-



**"Навистина не разбираам зошто се прави толку голема косовизација на српската национална и државна политика. Безумна е упорната одбрана на одамна изгубената света српска земја. Косово е наша трагедија, наш срам, наше понижување. Косово е моќен фактор на српската, колективна пропаст. Дури тогаш кога Албанците ќе ги испотепаат сите Срби по Косово и Метохија, ние веројатно ќе сфатиме колку сме неспособни да постоиме како сериозна нација". (Добрица Ќосиќ)**

Многу пробни балони му се пуштија на Полуостровот изминатите години, па оттука довербата во меѓународните играчи е сведена на минимум. Додворувањето на демократските струи во Белград кон Западот и истовременото залагање на истиот тој Запад за независност на Косово, ја доведува позицијата на Србија во тешка состојба. Тоа е класична марионетска поставеност, паѓање на коленици и молење да не дојде до издвојување на Косово од српски рамки. Западот не сака такви партнери. Или до крај остануваш маж или се предаваш. Играњето на руска карта е меч со две сечива. Во тој избор или добиваш сè или губиш сè. Тука сè ставаш на коцка. Србија еднаш се изгоре во предимензионираната доверба во Москва за време на НАТО бомбардирањето. Оттогаш, односите не се на најдобро ниво. Единствено радикалите на Шешељ заговараат тесна соработка со Кремљ, додека демократските структури се свртени кон Брисел. Но, постепено кога околностите покажуваат дека Западот сè повеќе ја понижува Србија со Косово, со Хаг, со Младиќ, со Република Српска и со низа други прашања, тогаш несвесно тој ја турка во прегратките на мајка Ру-



Формирањето на новата српска Влада нема да зависи од предлогот на Марти Ахтисари за иднината на косовскиот протекторат, туку од новата позиција на Воислав Коштуница. Ако тој не биде премиер, Влада нема да има. Радикалите ќе ги чекаат новите избори наесен за да освојат апсолутно мнозинство во Собранието, што може и да се очекува доколку демократските сили не успеат да најдат заеднички јазик за формирање нов владин кабинет. Суетата присутна во односите меѓу Тадиќ и Коштуница околу политичката превласт може да го направи залуден трудот на Путин да го одбрани Косово.

сија. Затоа можеби и рускиот претседател сега сака да ја искористи таквата ситуација. Оттука, сè поверојатни се анализите дека Русија тргува со Западот околу Косово, а сè помалку тежат изјавите дека Путин сака да го одбрани територијалниот интегритет на Србија и универзалноста на меѓународното право. Директорот за источноевропски студии во центарот "Вудро Вилсон" во Вашингтон, Марти Слечингер, смета дека

САД повеќе не се во состојба да влијаат врз Русија како порано. Русија сега врши економска експанзија на Балканот, особено во Црна Гора и во Република Српска, со што го јакне и своето политичко присуство во регионот. Вложувањето на околу милијарда евра во српскиот дел од Босна во нафтените компании доволно говори дека плановите на Москва на Полуостровот се повеќе од сериозни.

**РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

## НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **Р-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивениот CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате **Р-РЕГИСТАР**. По пат на наједноставната компанија **АЖУРИРАЈ** со востата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлина тема за спорото пристигање на податоците е исеке минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD** на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент** и **Даночен практискум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

### ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е поводата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **Р-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржи многу рационално, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, борбата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доделена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состинување на годишна сметка. **Р-РЕГИСТАР** е во пластични кориди, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

**Р-РЕГИСТАР** е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Прописи
- Камати, коефициенти и стапки
- Плати
- Други информации
- Надоместоци
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Курсни листи

**Р-РЕГИСТАР** на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со еднакво додена шифра.

Користејте ја нашата интернет-страница!

### ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СЛУЖБЕНА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 Р-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со форм,  
Вера Рафајловска

12 Списанија  
**РЕПРЕЗЕНТ**

12 Броја  
**ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ**

1 Р-РЕГИСТАР со  
основна вложка

со преку  
**300**  
страници и

16  
дополнувања

1 Специјално  
издание

**НОВО**

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА  
14.700 ДЕН